


Пишува:
Петар ТАГАСИ

НЕСПОРЕДЛИВА БЕЗБЕДНОСТ СО НОВАТА СЕРИЈА НА HP iPAQ


Неодамна HP ја промовираше својата најнова серија iPAQ hx2000 на Pocket PC моделите, која овозможува максимален пристап, заштита на податоци и оптимална комбинација на карактеристиките, поврзаноста и разновидноста. Трите конфигурации нудат можност за избор на потребата за зголемување на продуктивноста и потврда на мобилното искуство.



Подобрените безбедности карактеристики на серијата HP iPAQ hx2000 помагаат за заштитување на уредот и на податоците од неавторизирано користење. Со скенирање на отпечаток од прст (fingerprint) или комбинација на пин и отпечаток, корисниците го прават нивниот пристап до апаратот автентичен, спречувајќи го секое неавторизирано упаѓање. Со заштитните алатки на HP, обезбедени од CREDANT технологијата, може да се заштити уредот доколку тој е изгубен или украден, а енкрипцијата на податоците помага во обезбедувањето доверливост на чувствителните податоци.

Севкупната серија на HP iPAQ hx2000 нуди високи перформанси. Процесорот PXA270 на Intel со брзина од 624 MHz, овозможува брз пристап до информациите и моќност која се споредува со еден десктоп PC. Меморискиот капацитет со повеќе од 256 MB овозможува широк простор за програми и датотеки, а со интегрираната Wi-Fi2 и Bluetooth безжична технологија е можно лесно поврзување. Капацитетот може да се зголеми со вметнување мемориски картички преку двојните слотови. Проекциската пластична обвивка го покрива екранот и го заштитува од нечистотии, од механички и други оштетувања.

SIEMENS SL65



На прв поглед, Siemens SL65 со својот дизајн остава впечаток на "здебелен" телефон. Во него е вграден иновативниот лизгачки механизам и при отворањето се соочувате со технологија од највисоко достигнување. Вградената VGA камера има 5x зум, 8 фрејма во секунда и резолуција од 640x480 пиксели. Видеокамерата овозможува снимање на видеоклипови со 65.000 бои и највисока резолуција, кои подоцна можат да се

прегледуваат. При тоа, во секое време може да се зачуваат поединечни фотографии.

SL 65 нуди врвна конективност, а покрај SMS и MMS, овозможено е и испраќање E-mail пораки.

Безжичната Java технологија обезбедува широк опсег на достапни апликации. Тука се вклучени и бизнис опциите со безгрешната синхронизација на организерот. Тој има многу игри за забава.

Со овој телефон доаѓа и широка листа на дополнителна опрема, која ќе ви овозможи негово непречено користење во автомобилот (Car Kit Comfort, Car Kit Comfort Upgrade и иновативниот plug & play Car Kit Easy со вграден држач за телефонот). Размената на податоците со PC е овозможена со помош на USB Data кабелот.



LEXSAR USB FLASH

Lexar Media неодамна го претстави својот најнов производ, USB flash картичка, која е наменета за универзална употреба, влегувајќи во следната генерација на складирање податоци и поврзаност. Новата USB картичка е базирана на USB A приклучокот. Димензиите



од 12 милиметри широчина, 4,5 милиметри височина и 31,75 милиметри должина, не се поголеми од дијаметарот на една метална паричка. Цврстата обвивка придонесува за поголема издржливост на USB картичката, што ја прави употреблива и во некои исклучителни услови.

Најновата USB Flash картичка на Lexar е со нов дизајн за разлика од досегашните слични производи. Таа нуди универзална Plug and play конективност со сите перенумирани оперативни системи кои го поддржуваат USB интерфејсот. Картичката е достапна во Full-Speed верзија, со капацитет од 16MB, 36MB и 64MB, како и Hi-Speed USB верзиите со капацитет од 64MB, 128MB, 256MB, 512MB и 1GB.

RADIO TAXI
Пулстарс
91777